

ИЗЈАВА

За користење на право од Синдикатот на УПОЗ

Јас, _____
член на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Р. Македонија (УПОЗ) од синдикалната организација при _____
_____, потврдувам дека сум запознаен и ги прифаќам правата и обврските наведени во Статутот на Синдикатот на УПОЗ.

Со оваа Изјава, потврдувам дека сум го искористил правото за _____ предвидено од Правилникот за Солидарен фонд при Синдикатот на УПОЗ и истата да послужи за докажување на членството во Синдикатот на УПОЗ.

Изјавил,

Дата/Место